

Извештај на независниот ревизор

До раководството и акционерите на
Македонско кредитно биро АД, Скопје

Грант Торнтон ДОО
Св. Кирил и Методиј 526-1/20
1000 Скопје
Северна Македонија
Т +389 (0)2 3214 700
Ф +389 (0)2 3214 710
E Contact@mk.gt.com
Даночен број: 4030003475973

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на финансиските извештаи на Македонско кредитно биро АД, Скопје ("Друштвото"), составени од извештајот за финансиската состојба на ден 31 декември 2020 година, извештајот за сеопфатната добивка, извештајот за промените во капиталот и извештајот за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајни сметководствени политики и други објаснувачки информации, вклучени на страните 3 до 27.

Одговорност на Раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие по финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да дадеме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија¹. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот и истите вклучуваат проценка на ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, било поради измама или грешка. При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на внатрешната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека стекнатите ревизорски докази претставуваат задоволителна и соодветна основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според нашето мислење, придружните финансиски извештаи ја претставуваат објективно, во сите материјални аспекти финансиската состојба на Македонско кредитно биро АД, Скопје на 31 декември 2020 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

¹ Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година

Извештај за други правни и регулаторни барања


Раководството на Друштвото е исто така одговорно за изготвување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2020 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2020 година, во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија², како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија.

Според нашето мислење, историските финансиски информации објавени во годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2020 година, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со податоците објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2020 година.


Сузана Ставриќ
Управител
Грант Торнтон ДОО, Скопје



Билјана Митревска
Овластен ревизор



Скопје, 16 април 2021 година

² Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година


**МАКЕДОНСКО
КРЕДИТНО БИРО**

Извештај за финансиската состојба

	Бел.	31 декември 2020 000 мкд	31 декември 2019 000 мкд
Средства			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	5	1,993	816
Нематеријални средства	6	4,027	4,967
		6,020	5,783
Тековни средства			
Побарувања од купувачи и останати побарувања	8	7,780	7,082
Парични средства и парични еквиваленти	9	7,576	2,589
Орочени депозити	10	-	10,000
Вложувања кои се чуваат за тргување	11	25,122	23,195
Залиха на материјали		54	17
Побарувања за данок на добивка		410	-
		40,942	42,883
Вкупно средства		46,962	48,666
Капитал и обврски			
Капитал			
Акционерски капитал	12	7,996	7,996
Резерви		13,124	7,672
Акумулирана добивка		23,662	30,452
		44,782	46,120
Обврски			
Нетековни обврски		-	-
Тековни обврски			
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	13	2,180	1,812
Обврски за данок на добивка		-	734
		2,180	2,546
Вкупно обврски		2,180	2,546
Вкупно капитал и обврски		46,962	48,666

Овие финансиски извештаи се одобрени од Одбор на директори на Друштвото на 16 април 2021 година и се потпишани во негово име од:


м-р Тони Трајанов
Главен извршен директор




Биљана Стоилевска
Овластен сметководител



Извештај за сеопфатната добивка

	Бел.	Година што завршува на	
		31 декември 2020 000 мкд	31 декември 2019 000 мкд
Приходи од извршени услуги	14	60,234	57,604
Приходи од вложувања кои се чуваат за тргување	15	517	572
Останати приходи		6	4
Трошоци за вработени	16	(9,064)	(8,787)
Депрецијација и амортизација	5,6	(1,969)	(1,560)
Останати деловни трошоци	17	(23,473)	(14,070)
Добивка од оперативно работење		26,251	33,763
Финансиски (приходи/расходи)		-	-
Добивка за годината пред оданочување		26,251	33,763
Данок на добивка	18	(2,589)	(3,311)
Добивка за годината		23,662	30,452
Останата сеопфатна добивка за годината		-	-
Вкупна сеопфатна добивка за годината		23,662	30,452
Заработувачка по акција (денари по акција)			
- Основна и разводнета	19	18,201	23,425

Извештај за промените во капиталот

	Акционерски капитал	Законски резерви, реинвестира- на добивка и фонд за ризици	Задржана добивка/ (Акумулирана загуба)	Вкупно
На 01 јануари 2020 година	7,996	7,672	30,452	46,120
Трансакции со сопствениците				
Акумулирана добивка				
Исплатена дивиденда во паричен облик	-	(3,196)	(21,804)	(25,000)
Издвојување за фонд за ризици од работењето		1,523	(1,523)	-
Реинвестирана добивка		7,125	(7,125)	-
Вкупно трансакции со сопствениците	-	5,452	(30,452)	(25,000)
Добивка за годината	-	-	23,662	23,662
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	23,662	23,662
На 31 декември 2020 година	7,996	13,124	23,662	44,782
На 01 јануари 2019 година	7,996	2,458	25,214	35,668
Трансакции со сопствениците				
Акумулирана добивка				
Исплатена дивиденда во паричен облик	-	(202)	(19,798)	(20,000)
Издвојување за фонд за ризици од работењето		1,261	(1,261)	-
Реинвестирана добивка		4,155	(4,155)	-
Вкупно трансакции со сопствениците	-	5,214	(25,214)	(20,000)
Добивка за годината	-	-	30,452	30,452
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	30,452	30,452
На 31 декември 2019 година	7,996	7,672	30,452	46,120

Извештај за паричните текови

	Белешки	Година што завршува на	
		31 декември 2020 000 мкд	31 декември 2019 000 мкд
Оперативни активности			
Добивка за годината пред оданочување		26,251	33,763
Корекција за:			
Депрецијација и амортизација	5,6	1,969	1,560
Приходи од усогласување на објективна вредност на удели	15	(517)	(572)
Добивка од оперативни активности пред промени во обртниот капитал		27,703	34,751
<i>Промени во обртниот капитал</i>			
Побарувања од купувачи и останати побарувања		(698)	474
Залиха на материјали		(37)	(13)
Обврски спрема добавувачи и останати обврски		368	(22)
		27,336	35,190
(Платен) данок на добивка		(3,733)	(3,277)
Нето парични текови од / (искористени за) оперативни активности		23,603	31,913
Парични текови од инвестициони активности			
Набавка на недвижности и опрема	5	(1,947)	(193)
Набавка на нематеријални средства	6	(259)	(925)
Вложувања во финансиски средства кои се чуваат за тргување		(36,410)	(28,469)
Продажба на финансиски средства кои се чуваат за тргување		35,000	30,000
Доспеани депозити / (Вложувања во депозити) во банки	10	10,000	(10,000)
Нето парични текови (искористени за) / од инвестициони активности		6,384	(9,587)
Парични текови од финансиски активности			
Исплата на дивиденди		(25,000)	(20,000)
Нето парични текови од финансиски активности		(25,000)	(20,000)
Нето промени кај парични средства и парични еквиваленти		4,987	263
Парични средства и парични еквиваленти на почетокот на годината		2,589	2,326
Парични средства и парични еквиваленти на крајот на годината	9	7,576	2,589